

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Име и презиме

Дата на раѓање

Телефон

Електронска пошта

РАБОТНО ИСКУСТВО

1.

Од (ден, месец, година)

До (ден, месец, година)

Во тек

Работодавач

Занимање или позиција

Главни активности и задолженија

2.

Од (ден, месец, година)

До (ден, месец, година)

Во тек

Работодавач

Занимање или позиција

Главни активности и задолженија

образование И ОБУКА

1.

Од (ден, месец, година)

До (ден, месец, година)

Во тек

Назив на добиена квалификација

Име на организацијата која го спроведува образованието или обуката

Главни предмети/стручни вештини што се опфатени

2.

Од (ден, месец, година)

До (ден, месец, година)

Во тек

Назив на добиена квалификација

Име на организацијата која го спроведува образованието или обуката

Главни предмети/стручни вештини што се опфатени

3.

Од (ден, месец, година)

До (ден, месец, година)

Во тек

Назив на добиена квалификација

Име на организацијата која го спроведува образованието или обуката

Главни предмети/стручни вештини што се опфатени

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ

Мајчин јазик

Други јазици

1.

Јазик

Слушање (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

Читање (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

Зборување (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

Пишување (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

2.

Јазик

Слушање (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

Читање (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

Зборување (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

Пишување (1 основно ниво - 5 напредно ниво)

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Внесете ги вашите вештини

ОРГАНИЗАЦИСКИ/МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ

Внесете ги вашите вештини

компјутерски ВЕШТИНИ

Внесете ги вашите вештини

дополнителни ИНФОРМАЦИИ

Внесете било каква дополнителна информација релевантна за Вашата апликација
